

20120742004

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

11 2012

11 .07- 2680/1  
2012

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА  
ВОЗРАСНИТЕ

1  
 (“ 7 : „ “ ”  
 7/2008, 17/11 51/11), 2 “ : „ “ ”  
 : „ 7 8, :  
 „8. ;“ : „ “ ”  
 , 8 9 : „ “ ”  
 : „ 9 10 10 11.  
 2  
 3 1 “ “ ” “ ”  
 : „ “ “ ” “ ”  
 2 3, :  
 „3. “ ”  
 “ ”

5 :,, “ 3 .

7 6 5 ” “ :,, “. 4

10 1 5 2, : ”- ,“.

11 5 ” “ “ :,, 7 8, :

”- “

12 4 7 “ :,,

13 3 8 “ :,,

17 2 :,, “ “ . “ 3 ” “ ” “

18 3 ” “ :,, “.

21 2 :,, “ :,, , “.

21 12 21- 21- , :

”

21-

,

.

,

:

- ,  
- - , 19  
- ,

21-

( : ),

21

” “ 13 :”

“

14

22

:

”

2

60

). ( :

5 , , .  
6  
6  
2 . 6  
6 , 9 ,  
10  
12 , ,  
13 ,  
11 ,  
14  
10 / 13 ,  
16 ,

17  
, ,  
18  
14 , .  
12 ,  
7 15  
24  
“  
15  
22- :  
”  
,  
,  
2 “ 1  
36 7,8 9 16 :  
”-  
-  
-  
13 : “  
”-  
“  
44 5 1 17 : „ “  
” “  
18  
-  
19  
“ “